

Годишно собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Предлог – Одлука за употреба и распределување на остварената добивка од Годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019

Врз основа на член 39, став 1, точка 5 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, на седницата одржана на 16.04.2020, ја прифати следнава:

Одлука за употреба и распределување на остварената добивка од Годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019

1. Нето добивката на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 во износ од МКД 1.849.917.998,00 се распределува на следниов начин:

1. Нераспределена добивка	МКД 1.672.270.392,00
2. Задржана заработувачка за инвестиции	МКД 177.647.606,00
2. Добивката која е распределена во задржана заработувачка за инвестиции се употребува за цели на развој и инвестиции во материјални и нематеријално средства за проширување на примарниот бизнис и не е достапна за плаќање на дивиденда на акционерите во иднина (ограничена за дистрибуција на акционери).
3. Одлуката стапува на сила на датумот на донесување.

Скопје, 16.04.2020 година

Одлуката да се достави до:

- Секретаријат

Претседавач
на Годишно собрание на акционери
НЛБ Банка АД Скопје

Образложение

Врз основа на неочекуваната ситуација со пандемијата КОВИД-19 и врз основа на Писмото од Народната Банка на Република Северна Македонија од 20.03.2020, во кое се очекува банките во Република Северна Македонија да се воздржат од исплата на дивиденда од реализирана добивка за 2019, со цел да го надградат капиталот и ликвидните резерви над минимално потребниот праг, предлагаме распределба на реализираната добивка за 2019 во 1.Нераспределена добивка во износ од МКД 1.672.270.392,00 и 2.Задржана заработувачка за инвестиции во износ од МКД 177.647.606,00.

На овој начин остварената добивка за 2019 ќе биде на тековно располагање на Банката за ликвидносни цели, како и на располагање на Собранието на акционери за понатамошно одлучување во однос на начинот на постапување со нераспределената добивка понатака, кога Банката ќе има повеќе информации за да направи квалитетна проценка на развојот на економската и финансиската ситуација и нејзиното влијание врз капиталот на Банката и позицијата на ликвидност.